

**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**  
**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

**Објавува**

**Барање за изразување на интерес за позиција**

**“Локален консултант за развој на формула за финансирање на предучилишното згрижување и воспитување”**

**(реф.бр. МК/SSIP # 2.2.20)**

**Проект за подобрување на социјалните услуги (ППСУ Проект)**  
**Кредит Бр: 8902 –МК**

**Консултантски услуги – Индивидуален консултант**

На Република Северна Македонија и е одобрен кредит од страна на Групацијата на Светска банка за потребите за реализација на Проектот за подобрување на социјалните услуги (ППСУ Проект). Дел од овие средства ќе бидат искористени за плаќање на обврските што ќе произлезат од договорот што ќе се склучи за ангажирање на Локален консултант за развој на формула за финансирање на предучилишното згрижување и воспитување.

Целосниот опис на проектните задачи е приложен на веб страната на Министерството за труд и социјална политика: <http://www.mtsp.gov.mk/proekt-za-podobruvanje-na-socijalnite-uslugi.nspx>

**Потребни квалификации:**

- Универзитетска диплома во областа на економија, бизнис администрација, математика, образование, јавната администрација или слични области;
- Работно искуство поврзано со финансиски анализи во јавниот сектор;
- Претходно искуство во областа на ран детски развој во Северна Македонија ќе се смета за предност;
- Искуство поврзано со пресметка на трошоци и фискални анализа;
- Одлично познавање на англиски и македонски јазик.

Методот за избор е “Избор на индивидуален консултант” согласно “Прописите за набавки на Светска Банка за финансирање на инвестициски проекти (ФИП) - набавки за ФИП за стоки, градежни работи, неконсултантски и консултантски услуги, (Прописи) од јули 2016 година, ревидирано во ноември 2017 година”, достапно на следната веб страна: [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org).

За дополнителни информации може да се обратите во Единицата за управување со ППСУ Проектот, е-маил: [maja.bundaleski@mtsp.gov.mk](mailto:maja.bundaleski@mtsp.gov.mk)

Министерство за труд и социјална политика ги повикува сите заинтересирани лица кои ги исполнуваат бараните квалификации да достават документи со кои ја потврдуваат својата квалификуваност (биографија на македонски и/или англиски јазик, препораки и слични документи).

Документите со кои се изразува интерес мора да бидат доставени најдоцна до **03.02.2021** година електронски на маил адресите: [maja.bundaleski@mtsp.gov.mk](mailto:maja.bundaleski@mtsp.gov.mk)